



Неодамна беше осветен камен-темелникот на резиденцијата на Митрополитот Повардарски, која се гради во елитната населба Отовица, во непосредна близина на велешкото езеро "Младост". Во темелите на новата резиденција беше поставена (вградена) и Повелбата на Повардарската епархија со следната содржина: "Заради нив, претходните генерации, како и заради идните генерации должни кон нив и кон Бога, да го обновиме овој црковен храм сите заедно, и верниците и свештениците, докажувајќи дека сме чеда на библиска Македонија!", истакна господин Тимотеј.

■ Пишува: Веле АЛЕКСОСКИ



АРХИЈЕРЕЈСКАТА РЕЗИДЕНЦИЈА ВО НАСЕЛБАТА ОТОВИЦА

На 23 јуни, на големиот православен празник Свети свештеномаченик Тимотеј, беше осветен ка-

мен-темелникот на резиденцијата на Митрополитот Повардарски. Резиденцијата се гради во елитната населба О-

товица, во непосредна близина на велешкото езеро "Младост".

Овој свечен чин - осветувањето го извршија Неговото

Високо преосвештенство, господин Тимотеј, Дебарско-кичевски митрополит и администратор Повардарски и Неговото Високо преосвештенство, господин Агатангел Митрополит Брегалнички, а во сослужение на десетина свештенослужители.

Во темелите на новата резиденција беше поставена (вградена) и Повелбата на Повардарската епархија.

На овој чин присуствуваа градоначалникот на Велес, Аце Коцевски, директорот на Фабриката за градежен материјал "Киро Кучук", господинот Киро Камчев, главен спонзор, активисти од населбата и голем број верници.

На крајот од свеченоста, во поздравниот говор Митрополитот г. Тимотеј им вети на верниците од населбата дека во блиска иднина не само резиденцијата, туку ќе се реновира и постоечката црква "Свети Ѓорѓија", која е речиси руинирана.



"Оваа црква, колку и да е мала и оштетена, сепак е големо дело на оние кои ја изградиле пред половина век, зошто делото Божјо го направиле во екот на најголемата атеистичка кампања", рече господин Тимотеј и продолжи:

"Заради нив, претходните генерации, како и заради идните генерации должни кон нив и кон Бога, да го обновиме овој црковен храм сите заедно, и верниците и свештениците, докажувајќи дека сме чеда на библиска Македонија!"

До крајот на оваа година се очекува да бидат завршени градежните активности околу резиденцијата, а Светиот архијерејски синод на Македонската православна црква да го назначи новиот Митрополит Повардарски.

ПОВЕЛБА

Во името на Отецот и Синот и Светиот дух

На ден 23.6. 2005 година, кога Македонската православна црква го празнува празникот на Св. свешт-мч. Тимотеј: Св. Васијан, го осветуваме и го положуваме камен-темелникот за нова архијерејска резиденција на Повардарската епархија во населба Отовица - Велешко.

Градбата почнува кога Поглавар на Македонската православна црква е Неговото Блаженство Архиепископ Охридски и Македонски Г.Г. Стефан, претседател на Република Македонија е господинот Бранко Црвенковски, градоначалник на Општина Велес е господинот Аце Коцевски и претседател на Месната заедница во населба Отовица е господинот Боро Ангеловски. Осветувањето го извршија Митрополит Плаошко-струшки и Дебарско-кичевски и администратор на Повардарската епархија г. Тимотеј заедно со Митрополитот Брегалнички г. Агатангел, а во сослужение на свештенослужителите: прота-ставрофор Славе Јованов, прота Таријан Радински, прота Томе Јованов, прота Зоран Грозданов, прота Борислав Лазов, свештеникот Борис Симоновски, свештеникот Благој Гушков, свештеникот Горан Темелковски, ѓакон Борислав Бобевски и ѓакон Сашо Ристов.

Проектот е на архитектите госпоѓица Маја Хаџи Јорданова и госпоѓа Елена Скембарис, а работите ќе ги изведува градежното претпријатие "Титан-пром" од Охрид. Во резиденцијата ќе има и капела посветена на "Св. цар Константин и царица Елена".

Митрополит Тимотеј
Митрополит Агатангел

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА! МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ. ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА! УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87, 1000 СКОПЈЕ РЕДАКЦИЈА@МАКЕДОНСКОСОНЦЕ.COM

МОНОГРАФИИ

Монографските изданија кои го прикажуваат нашето богато културно и духовно наследство од антиката до денес.

ИКОНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА
- Икони на Светог

ТЕРАКОТНИТЕ ИКОНИ
ВО МАКЕДОНИЈА

Арт. ТРАЈКО ДИМИТРОВ

ТРАДИЦИЈАТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
XVIII-XIX век - во две книги

Св. КИРИЛ и Св. МЕТОДИЈ ВО
ДЕЛАТА НА ЗОГРАФИТЕ 8-10 век

РОДОЉУБ АНАСТАСОВ



ТАБЕРНАКУЛ

31 15 329; 31 27 073

информации: 31 33 050

contact@tabernakul.com.mk

www.tabernakul.com.mk

